



Дата: 18.07.2012

СООПШТЕНИЕ СИД НА СРАМОТ

Фондот за здравствено осигурување на Македонија останува доследен на своите политики и заложбата за олеснување на казнените политики и во изминатите три години ги намали договорните казни за четири пати. Покрај одличната соработка со стручните и еснафските здруженија на лекарите, стоматолозите и фармацевтите и нивната заложба за негување на добри деловни односи, сепак останува мал број на лекари кои имаат извршено прекршување на договорните одредби со ФЗОМ.

Раскинување на договорот - како најтешка казна која постои во договорот со Фондот за здравствено осигурување на Македонија се изрекува од Комисија за казни во која свои претставници има и Лекарската комора на Република Македонија и Здруженијата на лекари и најчесто е поради прекршоци од најтежок карактер како на пример:

- Избраниот лекар издал (отворил) ретроградно
- Избраниот лекар извршил фалсификување на потписот на осигуреното лице на ИЛ образецот
- Лекарот го злоупотребил факсимилот.
- Не се исполнети критериумите за обезбеден лекарски тим (Ординацијата работела без медицинска сестра или лекар)
- Неовластено лице е затекнато и пружало здравствени услуги во здравствената установа
- Здравствената установа не овозможила вршење контрола од страна на фондот.

Сидот на срамот нема за цел да ги навреди туку да ги опомене лекарите, бидејќи согласно Законот за здравствено осигурување доколку лекарот повторно го направи истиот прекршок со второто раскинување на договорот ФЗОМ повеќе не склучува договор со таа здравствена установа. Затоа многу е важно посочените лекари повторно да не направат прекршок.

Воедно информираме дека со лекарите во примарна здравствена заштита на кои им е раскинат договорот, по рок од месец дена по нивно барање веќе им е склучен нов договор и повторно работат како избран лекар.

Поради немање на законска можност за раскинување на договор со јавните здравствени установи, ФЗОМ сепак не прави дистинкција помеѓу прекршителите и во отсуство на други мерки ги изрекува највисоките казни кои се наменети за јавните здравствени установи. Со унапредување на ДСГ системот кој се случи во изминатиот период, на следните објави на сидот на срамот покрај јавната здравствена установа ќе биде истакнат и самиот лекар кој најмногу придонел за казната.

Табеларниот приказ на лекарите и јавни здравствени установи е истакнат на веб-страницата на ФЗОМ.

Со Почит.
ФЗОМ